



СЛУЖБИ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАЦИЈА

Број 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски словенечки македонски албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство за претплата посебни изданија и огласи 608-3-391-2

Четврток, 28 октомври 1971

БЕЛГРАД

БРОЈ 48

ГОД. XXVII

Цена на овој број е 6 динари. — Преплатата за 1971 година изнесува 270 динари. — Редакција: Улица Јована Ристиќа бр 1 Пошта Фах 228. — Телефони: централа 50-931, 50-932 50-933 и 50-934; Претплата служба 51-732; Продажна служба 51-671

558.

Врз основа на член 20 став 1, во врска со член 13 став 1 и чл. 16 и 38 од Законот за формирањето и општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/67, 23/67, 40/68, 11/69 и 15/70), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАДРЖУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЗАТЕЧЕНОТО НИВО ЗА ИНДУСТРИСКИТЕ ПРОИЗВОДИ

1. Се продолжува важењето на Одлуката за задржување на цените на затеченото ниво за индустриските производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 48/70 и 51/70) и на Одлуката за продолжување на важењето на Одлуката за задржување на цените на затеченото ниво за индустриските производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/71).

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 204

21 октомври 1971 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биедиќ, с. р.

559.

Врз основа на член 8 од Законот за издвојување на посебни сметки дел на приходот од придонесот од личниот доход од работен однос, од данокот на промет, од царината и од судските такси во 1971 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 53/70), сојузниот секретар за финансии пропишува

УПАТСТВО

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО И ИЗДВОЈУВАЊЕТО НА ПОСЕБНИ СМЕТКИ ДЕЛ НА ПРИХОДОТ ОД ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС, ОД ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ, ОД ЦАРИНАТА И ОД СУДСКИТЕ ТАКСИ

1. Во Упатството за начинот на пресметувањето и издвојувањето на посебни сметки дел на приходот од придонесот од личниот доход од работен однос, од данокот на промет, од царината и од судските такси („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/71, 29/71 и 32/71) во точка 3 став 2 се брише.

По досегашниот став 3, кој станува став 2, се додава нов став 3, кој гласи:

„Кај заедниците на образованието кои во 1970 година примале дотации од работните организации, а средствата на тие дотации во 1971 година се изменети по пат на зголемување на стапките од придонесот од личниот доход од работен однос или на приходот од данокот на промет, основницата за пресметување на посебната резерва во 1970 година се зголемува за износите на средствата што им ги давале работните организации во 1970 година.“

2. Точка 4 се менува и гласи:

„Приходот од буџетот на републиките и покраините, остварен во 1971 година според Законот за Тарифата на сојузниот данок на промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65, 57/65, 4/66, 28/66, 52/66, 5/67, 18/67, 31/67, 24/68, 30/68, 45/68, 55/68, 50/69, 18/70, 52/70, 24/71 и 32/71) се намалува пред пресметувањето на посебната резерва, за износите на средствата употребени во четвртото тримесечје на 1971 година за финансирање на функциите пренесени од федерацијата врз републиките, и тоа во областа на: службата на внатрешните работи, валоризацијата на пензиите на определени осигуреници на службата на внатрешните работи; заштитата на воените инвалиди од војните; премиите за кравјо и овчо млеко, исплатите на обврските по основ на основната инвалидска и боречка заштита, што настанале а не се исплатени до 30 септември 1971 година, како и за износите за кои, по основ на пренесените функции на федерацијата, е извршено намалување на сојузниот данок на промет во пресметките на посебната резерва за периодот јануари-септември 1971 година.“

Покрај намалувањето од став 1 на оваа точка, приходот од данокот на промет остварен според Законот за Тарифата на сојузниот данок на промет, се намалува за износот на придонесот од републиките и покраините на сојузниот буџет, ако републиката односно покраината тој придонес го искажала во својот ребалансиран буџет за 1971 година.“

3. Пресметка на посебната резерва со состојбата на 30 септември 1971 година ќе се изврши според одредбите на досегашната точка 4 од Упатството за начинот на пресметувањето и издвојувањето на посебни сметки дел на приходот од придонесот од личниот доход од работен однос, од данокот на промет, од царината и од судските такси.

4. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 6-5495/3

20 октомври 1971 година

Белград

Сојузен секретар
за финансии,

Јанко Смоле, с. р.

560.

Врз основа на точка 2 од Одлуката за мерките и начинот за утврдување посебна давачка при увозот на одделни земјоделски и прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/68, 27/68 и 30/69), во согласност со сојузниот секретар за стопанство и со сојузниот секретар за надворешна трговија, директорот на Сојузниот завод за цени издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА ПРИ УВОЗОТ НА ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ

1. Во Наредбата за височината на посебната давачка при увозот на одделни земјоделски и прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/71, 15/71, 17/71, 19/71 и 21/71) во точка 1 одредбите под 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 38, 39, 40, 47, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, и 88 се менуваат и гласат:

- „1) 01.05/1в Кокошки, други
во износ од 1,70 динари за 1 килограм;
- 2) 02.01/26-1 Месо овчо, свежо и ладено
во износ од 6,45 динари за 1 килограм;
- 3) 02.01/26-2 Месо овчо, смрзнато
во износ од 6,45 динари за 1 килограм;
- 4) 02.01/5а Дробови, и јазици
во износ од 2 динари за 1 килограм;
- 5) 02.01/56 Дробови, слезина и крезли
во износ од 2 динари за 1 килограм;
- 6) 02.01/5в Дробови, цигер, освен живински
во износ од 2 динари за 1 килограм;
- 7) 02.01/5г Други дробови за јадење:
а) шкембиња
во износ од 4,90 динари за 1 килограм;
б) други
во износ од 2 динари за 1 килограм;
- 8) 02.02/1 Кокошки заклани и месо од нив
во износ од 3,10 динари за 1 килограм;
- 9) 03.01/1в Риби, свежи (живи или мртви),
разладени или смрзнати
— крапови
во износ од 6,20 динари за 1 килограм;
- 12) 04.02/1а Млеко конзервирано, кондензирано
во износ од 6,00 динари за 1 килограм;
- 13) 04.02/2а Млеко полномасно, во прав
и во блокови
во износ од 4,50 динари
за 1 килограм;
- 14) 04.02/26 Млеко полумасно во прав
и во блокови:
а) со содржина на маснотија
до 1,25%
во износ од 3,50 динари
за 1 килограм;

На млекото со наведената содржина на маснотија денатурирано со најмалку 2% денатуранс (рибино и коскено брашно и сл.), ако денатурирањето е извршено во странство или под царински надзор пред увозното царинење, не се плаќа посебната давачка од оваа одредба;

- б) со содржина на маснотија
поголема од 1,25%
во износ од 3,50 динари
за 1 килограм;
- 16) 04.03/2 Путер, топен
во износ од 16,10 динари
за 1 килограм;
- 17) 04.04/1а Кашкавал:
а) маснотија до 25%
во износ од 6,10 динари
за 1 килограм;
б) маснотија од 26% до 35%
во износ од 9,00 динари
за 1 килограм;
в) маснотија од 36% и повеќе
во износ од 11,00 динари
за 1 килограм;
- 18) 04.04/16 Трапист:
а) маснотија до 25%
во износ од 6,10 динари
за 1 килограм;
б) маснотија од 26% до 35%
во износ од 8,70 динари
за 1 килограм;
в) маснотија од 36% и повеќе
во износ од 8,90 динари
за 1 килограм;
- 19) 04.04/1в Ементалер
во износ од 7,90 динари
за 1 килограм;
- 20) 04.04/1г Сирења, други тврди и фини:
а) маснотија до 25%
во износ од 8 динари
за 1 килограм;
б) маснотија од 26% и повеќе
во износ од 9 динари
за 1 килограм;
- 21) 04.04/1д Сирења, топени:
а) пакување над половина килограм
во износ од 4 динари
за 1 килограм;
б) пакување до половина килограм
во износ од 7 динари
за 1 килограм;
- 22) 04.04/1ф и 2 Сирења други, урда
во износ од 4,60 динари
за 1 килограм.
- 23) 04.05/1а Јајца во лушпа, кокошкини, свежи
во износ од 0,35 динари
за 1 парче;
- 24) 04.05/16 Јајца во лушпа, кокошкини, конзервирани
во износ од 0,35 динари
за 1 парче;
- 25) 04.05/2а Јајца без лушпа, во прав
во износ од 30 динари
за 1 килограм;
- 26) 04.05/26 Јајца без лушпа, смрзнати
во износ од 5,65 динари
за 1 килограм;
- 27) 04.05/2в-1 Јајца без лушпа за индустриски цели
во износ од 5,65 динари
за 1 килограм;
- 31) 06.03/1 Цвеќе и пупки од цвеќе, сечени за букети или за украсни цели, све-

	жи, сушени, бојосани, белени, им- прегнирани или на друг начин приготвени — свежи — каранфили				во износ од 1,40 динари за 1 ки- лограм бруто-тежина, вклучувајќи ја и неодделивата амбалажа;
	во износ од 1 динар за 1 парче;	62)	20.05/1д		Џемови (освен џемови од јужно овошје)
38) 08.03/2а	Смокви, суви етивирани				во износ од 2,20 динари за 1 килограм;
	во износ од 2,45 динари за 1 ки- лограм, без оглед на начинот на пакувањето;	63)	20.05/1г		Слатко од овошје
39) 08.03/2б	Смокви, суви неетивирани				во износ од 2,50 динари за 1 килограм;
	во износ од 2,45 динари за 1 ки- лограм, без оглед на начинот на пакувањето;	64)	20.06/15а		Компоти (освен компотите од јуж- но овошје)
40) 08.04/1	Грозје, свежо				во износ од 1,85 динари за 1 килограм;
	во износ од 0,50 динари за 1 килограм;	65)	20.07/4		Шира (сок) од грозје
47) 11.08/1б	Скробови, од пченка				во износ од 0,75 динари за 1 литар до 18% шеќер, а за секој ната- мошен процент шеќер по 0,042 динари;
	во износ од 1 динар за 1 килограм;	72)	22.04		Шира од грозје, делум превриена, пресечена поинаку, освен со алко- хол
51) 16.04/3б-1	Сардини, во конзерви, стерилизи- рани				во износ од 0,75 динари за 1 литар до 18% шеќер, а за секој ната- мошен процент шеќер по 0,042 динари;
	во износ од 5,60 динари за 1 ки- лограм бруто-тежина, вклучувајќи ја и неодделивата амбалажа;	73)	22.05/1		Вино пенливо, во шишиња
52) 16.04/6а	Филети, во конзерви, стерилизи- рани				во износ од 1,80 динари за 1 литар;
	во износ од 8 динари за 1 кило- грам бруто-тежина, вклучувајќи ја и неодделивата амбалажа;	74)	22.05/3а		Десертни вина од сите видови, во буриња и во цистерни
53) 16.04/9а	Конзерви рибини други, стерили- зирани (brislings, sparts и др.)				во износ од 0,15 динари за 1 малиган;
	во износ од 6,50 динари за 1 ки- лограм бруто-тежина, вклучувајќи ја и неодделивата амбалажа;	75)	22.05/3б		Десертни вина од сите видови, во шишиња
54) 16.04/9в	Рибини преработки, други				во износ од 1,80 динари за 1 литар;
	во износ од 14,40 динари за 1 ки- лограм бруто-тежина, вклучувајќи ја и неодделивата амбалажа;	76)	22.05/6		Вина обични, во шишиња
57) 17.02/4,5 и 6	Декстроза, гликоза и гликозен си- руп и гроздов шеќер				во износ од 0,15 динари за 1 малиган;
	во износ од 1,50 динари за 1 килограм;	77)	22.05/7		Вина квалитетни, во буриња и во цестерни
58) 20.01/1а и 2	Зеленчук и овошје, приготвени или конзервирани во оцет или во оцетна киселина, со или без шеќер, па и со додаток на сол, на мирудии или синап — краставици кисели				во износ од 0,15 динари за 1 малиган;
	во износ од 2,30 динари за 1 ки- лограм бруто-тежина, вклучувајќи ја и неодделивата амбалажа;	78)	22.05/8		Вина обични, во буриња и цис- терни
59) 20.02/2	Зеленчук, приготвен или конзерви- ран на друг начин, освен со оцет или со оцетна киселина — домати				во износ од 0,15 динари за 1 малиган;
	во износ од 2,45 динари за 1 ки- лограм бруто-тежина, вклучувајќи ја и неодделивата амбалажа;	79)	22.05/9а		Вино за крстосување
					во износ од 0,15 динари за 1 малиган;
		80)	22.05/9б		Вино за дестилација
					во износ од 0,15 динари за 1 малиган;
		81)	22.05/9г		Вино за изработка на вермут
					во износ од 0,15 динари за 1 малиган;
		82)	22.05/9д		Мистела (шира пресечена со ал- кохол
					во износ од 0,75 динари за 1 литар;
		83)	22.05/9г		Вина неспоменати
					во износ од 0,15 динари за 1 малиган;
		84)	22.08/1 и 2		Етил-алкохол 80° или повеќе
					во износ од 0,90 динари за 1 литар;
60) 20.02/5в	Зеленчук преработен, друг — грашок				Етил-алкохол до 80°
	во износ од 1,50 динари за 1 ки- лограм бруто-тежина, вклучувајќи ја и неодделивата амбалажа;	85)	22.09/1		во износ од 0,90 динари за 1 литар;
61) 20.02/5в	Зеленчук преработен, друг — боранија				Сливовица
		86)	22.09/2		во износ од 0,15 динари за 1 степен алкохол;

Посебната давачка според оваа одредба нема да се плаќа на домати конзервирани без оцет или со оцетна киселина, или приготвени за јадење, во вода, цели или сечени во парчиња, како и на сок од домати чија сува содржина на екстракт не преминува 7%;

- 87) 22.09/3a Ракија од коминџе — комовица во износ од 0,15 динари за 1 степен алкохол;
- 88) 24.02/1 Пури (со отсечени врвови или не):
 а) за пури и цигарилоси чија набавна цена кај увозот франко југословенската граница е до 0,75 динари за 1 парче во износ од 0,60 динари за 1 парче;
 б) за пури и цигарилоси чија набавна цена кај увозот франко југословенската граница е од 0,76 и повеќе динари за 1 парче во износ од 0,70 динари за 1 парче.“
- 101) 24.01/2г Ферментиран тутун во лист, друг:
 а) „Вирџинија“ во износ од 6,70 динари за 1 килограм;
 б) други неспоменати во износ од 4,40 динари за 1 килограм.

Посебната давачка под одредбите 99, 100 и 101 нема да се плаќа на ферментираниот тутун за цигари по лиценци како и за ферментираниот тутун за обвивка и повој на пури;

- 102) 24.02/3e Тутун за луле, режан во износ од 43 динари за 1 килограм.“

Во одредбата под 88 на крајот точката се заменува со точка и запирка и по тоа се додаваат 14 нови одредби, кои гласат:

- „89) 01.05/2b Мисирки, подмладок и други во износ од 2,75 динари за 1 килограм жива мера
- 90) 02.01/1г-1 Месо говедско друго, свежо и ладено во износ од 2,40 динари за 1 килограм;
- 91) 02.02/3 Мисирки заклани и месо од нив во износ од 5 динари за 1 килограм;
- 92) 04.01/1 Млеко во износ од 0,75 динари за 1 литар;
- 93) 04.06/1b и 1в Мед природен, цеден: мед со полеска прав и друг во износ од 3,20 динари за 1 килограм;
- 94) 10.06/2a Ориз, глазиран или полиран во износ од 1,20 динари за 1 килограм;
- 95) 20.01/1b Зеленчук и овошје, приготвени или конзервирани во оцет или во оцетна киселина, со или без шеќер, па и со додаток на сол, мирудии или синап — пилерки кисели во износ од 1,30 динари за 1 килограм бруто-тежина, вклучувајќи ја и неодадливата амбалажа;
- 96) 20.05/1b и 1г Мармелад од сливи и од друго овошје во износ од 1,60 динари за 1 килограм;
- 97) 22.06/1a и 2a Вермут во износ од 1,80 динари за 1 литар;
- 98) 22.09/9a Вински дестилат во износ од 13 динари за 1 литар;
- 99) 24.01/2a Ферментиран тутун во лист, македонски — ориентален во износ од 10,45 динари за 1 килограм;
- 100) 24.01/2b Ферментиран тутун во лист војводински — црни тутуни во износ од 4,40 динари за 1 килограм;

Бр. 17-858/1
 18 октомври 1971 година
 Белград

В. д. директор
 на Сојузниот завод
 за цени,
 Александар Шкрабан с. р.

561.

Врз основа на чл. 205 и 206, во врска со член 141 став 3 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65), директорот на Сојузната управа за цивилна воздушна пловидба пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СЛУЖБАТА НА БРЗА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ НА ЦИВИЛНИТЕ АЕРОДРОМИ

Член 1

Во Правилникот за службата на брза медицинска помош на цивилните аеродроми („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/66) во член 7 став 1 се менува и гласи:

„На воздухопловно пристаниште за внатрешен сообраќај и на воздухопловно пристаниште за меѓународен сообраќај мораат да се обезбедат потребни амбулантски простории кои се состојат од чекална и просторија за преглед и кои се градежно наменски и функционални.“

Став 3 се менува и гласи:

„Амбулантската од став 1 на овој член мора да има потребна опрема, што ја сочинуваат: соодветен мебел, медицински инструменти на ниво на стручната работа при укажувањето на брза помош, медицински препарати (лекови) и санитарски материјал.“

По став 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Службата за брза помош на воздухопловното пристаниште со поголем број полетувања и слетувања мора да располага со санитарско возило односно со соодветен број санитарски возила опремени со: радио-врска, уреди за кислород, опрема за реанимација во текот на транспортот и препарати за укажување брза медицинска помош.“

Во досегашниот став 4, кој станува став 5, зборовите: „ст. 2 и 3“ се заменуваат со зборовите: „ст. 2, 3 и 4“.

Член 2

Во член 11 зборовите: „за превоз во најблиската здравствена установа“ се заменуваат со зборовите: „кое е прописно опремено“.

Член 3

Член 13 се менува и гласи:

„При укажувањето на прва медицинска помош во случај на несреќа или незгода на цивилен аеродром, службата за брза помош е должна првата помош да им ја укаже на повредените според степенот на итноста и, ако постојат витални индикации, да изврши и итен превоз на повредените до најблиската здравствена установа.“

Член 4

Во член 14 став 1 бројот: „1.000“ се заменува со бројот: „5 000“.

Во став 2 бројот: „200“ се заменува со бројот: „1000“.

Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

09 бр. 7105/2

21 јули 1971 година

Белград

Го заменува директорот
на Сојузната управа
за цивилна воздушна
пловидба помошник,

Милорад Шљивар, с. р.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Правилникот за измени и дополненија на Правилникот за квалитетот на алкохолните пијалоци, пивото, вештачките безалкохолни пијачки и шуруп, минералните води и сода-водата, мразот и оцетот, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/71, се поткраднале долунаведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА АЛКОХОЛНИТЕ ПИЈАЛОЦИ, ПИВОТО, ВЕШТАЧКИТЕ БЕЗАЛКОХОЛНИ ПИЈАЧКИ И ШУРУПИ, МИНЕРАЛНИТЕ ВОДИ И СОДА-ВОДАТА, МРАЗОТ И ОЦЕТОТ

Во член 11, во изменетиот член 10 став 1 зборовите: „вештачки ракии,“ треба да се бришат.

Во член 22, во изменетиот член 17 став 2 алинеја „метил-алкохол“ наместо зборовите: „mg/l апсолутен алкохол“ треба да стои: „vol %“, сметано на апсолутен алкохол“.

Во член 58, во изменетиот член 68 став 3 наместо зборот: „ортофосфорна“ треба да стои: „фосфорна“.

Од Сојузниот секретаријат за стопанство, Белград, 11 октомври 1971 година.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на точка 2 од Одлуката за организацијата и делокругот на Советот за работите на народната одбрана, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на седницата од 16 септември 1971 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА РАБОТИТЕ НА НАРОДНАТА ОДБРАНА

1. За претседател на Советот за работите на народната одбрана се именува:

Јосип Броз Тито

2. За членови на Советот за работите на народната одбрана се именуваат:

- 1) Хамдија Поздерац,
- 2) Цветин Мијатовиќ,
- 3) Вељко Влаховиќ,
- 4) Вељко Микиновиќ,
- 5) Владимир Бакариќ,
- 6) Мико Трипало,
- 7) Крсте Црвенковски,
- 8) Никола Минчев,
- 9) Митја Рибичиќ,
- 10) Едвард Кардељ,
- 11) Коча Поповиќ,
- 12) Петар Стамболиќ,
- 13) Стеван Дороњски,
- 14) Фадиљ Хоџа.

3. Членови на Советот по положба се:

- 1) Мијалко Тодоровиќ, претседател на Сојузната скупштина,
- 2) Џемал Биједиќ, претседател на Сојузниот извршен совет,
- 3) Драгутин Косовац, претседател на Извршниот совет на СР БиХ,
- 4) д-р Жарко Булаиќ, претседател на Извршниот совет на СР Црна Гора,
- 5) Драгутин Харамиија, претседател на Извршниот совет на СР Хрватска,
- 6) д-р Ксенте Богоев, претседател на Извршниот совет на СР Македонија,
- 7) Стане Кавчиќ, претседател на Извршниот совет на СР Словенија,
- 8) Миленко Бојаниќ, претседател на Извршниот совет на СР Србија,
- 9) Франьо Наѓ, претседател на Извршниот совет на САП Војводина,
- 10) Илија Вакиќ, претседател на Извршниот совет на САП Косово,
- 11) Никола Љубичиќ, генерал на армија, сојузен секретар за народна одбрана,
- 12) сојузниот секретар за внатрешни работи,
- 13) Мирко Тепавац, сојузен секретар за надворешни работи,
- 14) Јанко Смоле, сојузен секретар за финансии,
- 15) Виктор Бубањ, генерал-полковник, началник на Генералштабот на ЈНА,
- 16) Ненад Дракулиќ, генерал-полковник, помошник-сојузен секретар за народна одбрана за заднина,
- 17) Иван Долничар, генерал-полковник, помошник сојузен секретар за народна одбрана,

18) Џемал Шарац, генерал-потполковник, секретар на Конференцијата на Сојузот на комунистите на ЈНА.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 244

16 септември 1971 година

Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Врз основа на точка 3 од Одлуката за организацијата и делокругот на Советот за работите на државната безбедност, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на седницата од 16 септември 1971 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА РАБОТИТЕ НА ДРЖАВНАТА БЕЗБЕДНОСТ

1. За претседател на Советот за работите на државната безбедност се именува:

Јосип Броз Тито

2. За членови на Советот за работите на државната безбедност се именуваат, и тоа:

- 1) Августин Папик,
- 2) Драгослав Кулафки,
- 3) Мико Трипало,
- 4) Крсте Црвенковски,
- 5) Марко Булц,
- 6) Драги Стаменковиќ,
- 7) Макаш Келемен,
- 8) Вели Дева.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 244

16 септември 1971 година

Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ
Претседател на
Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Врз основа на точка 2 од Одлуката за организацијата и делокругот на Советот за надворешни работи, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на седницата од 16 септември 1971 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

1. За претседател на Советот за надворешни работи се именува:

Вељко Микуновиќ

2. За членови на Советот за надворешни работи се именуваат, и тоа:

- 1) Рато Дугоњиќ,
- 2) Срѓан Прица,
- 3) Крсто Булаиќ,
- 4) Гуро Кладарин,
- 5) Вјекослав Приќ,
- 6) Киро Глигоров,
- 7) д-р Славко Милосавлевски,
- 8) Митја Рибичиќ,
- 9) Стане Доланц,
- 10) Коча Поповиќ,
- 11) Драгослав Марковиќ,
- 12) Миладин Гвозденос,
- 13) Илијаз Куртеши.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 244

16 септември 1971 година

Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ
Претседател на
Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за заслуги во развивањето и зацврстувањето на соработката и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Великото Војводство Луксембург

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Lafred Loesch, велики маршал на дворот, Eugene Schaus, потпретседател на Владата, J.P. Buchler, министер за земјоделство, Jean Dupong, министер за просвета, Madeleine Frieden-Kinnen, министер за семејни прашања, Gaston Thorn, министер за надворешни работи, Marcel Mart, министер за стопанство;

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА СВЕЗДА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Robert Als, коморник на Неговото Кралско Височество на Великиот војвода, Camille Dumont, амбасадор, генерален секретар на Министерството за надворешни работи;

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Gay de Muysen, коморник, Joseph Petit, генерален секретар на министарскиот совет, Albert Duhg, ополномоштен министер, директор во Министерството за надворешни работи за меѓународни економски односи, Roger Hastert, шеф на протоколот на Министерството за надворешни работи, Colette Flesch, градоначелник на градот Луксембург, Tony Neuman, претседател на административниот совет;

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТНА СВЕЗДА НА ГЕРДАН

Francois Halle, комесар на дворот, **Adrien Meisch**, политички директор на Министерството за надворешни работи, **Andre Claude**, директор на Сервисот за информации и печат на Државното министерство, **Mathias Falten**, генерален директор на Радио-телевизија Луксембург, **Fernand Ewen**, директор на Националниот уред за труд, **Constant Gillardih**, помошник директор на Управата за јавни објекти, **Paul Beghin**, почесен конзул, **Jean-Pierre Schanen**, потполковник директор на полицијата, **Rene d-r Koltz**, лекар — директор на здравствената служба, **Rene Schmit**, генерален директор, **Rene Dondelinger**, помошник генерален директор, **Pierre Schaack**, директор на Администрацијата на јавните згради, **Charles Reiffers**, советник на владата во Министерството за труд;

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Melchior Schumacher, главен инспектор на Министерството за надворешни работи, **Michel Molitor**, заменик шеф на протоколот на Министерството за надворешни работи, **Leon Blasen**, главен инспектор на Државното министерство, **Leon Bollendorff**, прв заменик на градоначалникот на Луксембург, **Georges Margue**, втор заменик на градоначалникот на Луксембург, **Nicolas Mosar**, помошник градоначалник на Луксембург, **Boy Kopel**, помошник градоначалник на Луксембург, **Camille Polfer**, помошник градоначалник на Луксембург, **Henri Beck**, генерален секретар на управата на градот, **Joseph Naupert**, градоначалник на Differdange, **Joseph Kons**, архитект на градот Луксембург, **Jose Thiltges**, главен технички инспектор I ред, **Arthur Simon**, општ надзорник над јавниот ред, безбедноста и сообраќајот, **Claude Pescatore**, директор, **Edouard Jene**, главен командант на аеродромот, **Romain Schintgen**, аташе на владата во Министерството за труд;

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Rene Hastert, **Nicolas Feitz**, **Jean Schmit**, аташе на управата на градот Луксембург, **Edouard Barbel**, **Alfred Cigrang**, општински секретар во Differdange, **Theophile Prosper**, полициски капетан, **Arseme Milim**, полициски капетан, **Georges Rauchs**, полициски поручник I класа, **Nicolas Muller**, полициски поручник, **Nic. Schmit**, директор на Мозелската Винарија, **Ruppert**, претседател на Административниот совет во Wellenstein, **Carlo Quaring**, главен инженер, **Etienne Wenandy**, командант на аеродромот, **Paul Weitz**, претседател, **Pierre Nilles**, потпретседател, **Lucien Thiel**, потпретседател,

за заслуги во извршувањето на поверените задачи што придонесуваат на пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Великото војводство Луксембург

СО МЕДАЛ ЗА ЗАСЛУГИ

Rene Trauffler, **Jean Zacharias**, **Emile Donner-sbach**, **Camille Anton**, полициски комесар, **Robert Reisen**, полициски комесар I класа, **Albert Schaus**, полициски комесар I класа, **Jean-Pierre Faack**, полициски комесар I класа, **Alphonse Baatz**, полициски комесар I класа, **Michael Dentzer**, полициски комесар I класа, **Robert Glesener**, полициски комесар, **Nicolas Gaasg**, полициски инспектор, **Joseph Walter**, полициски подофицер, **Joseph Sturm**, полициски подофицер, **Jean Rippinder**, полициски подофицер, **Lotis Wolf**, полициски подофицер, **Lucien Stoffel**, полициски подофицер, **Jean-Pierre Marx**,

полициски подофицер, **Ernest Glesener**, полициски подофицер, **Pierre Schmit**, полициски подофицер, **Georges Burg**, полициски подофицер, **Emile Mosar**, **Albert Huss**, **Gustave Gliniat**, **Gaston Schmit**, **Michel Steffen**, **Aloyse Hengesch**, **Jean Turmes**, **Alphonse Decker**, **Rene Scholtes**, **Joseph Thiry**, **Nicolas Heck**;

Ernest Voos, **Franccis Thill**, **Hubert Detail**, **Roger Kohnen**, **Joseph Louis**, **Pierre Fox**, **Aloyse Kugenar**, **Ernest Klein**, **Pierre Hofman**, **Jeai-Pierre Karier**, **Raymond Weydert**, **Francois Robert**, **Jean Bindels**, **Armand Reding**, **Victor Nurenberg**, **Rene Martin**, **Roland Schnitzler**, **Marcel Schmid**, **Francois Kerschen**, **Gaston Wagner**, **Albert Rollinger**, **Francois Sowa**, **Pierre Guden-dorf**, **Alphonse Kneip**, **Jean Molitor**, **Francois Petit**, **Francois Arend**, **Fernand Mischo**, **Val. Bisdorff**, **Georges Goetz**, **Rene Winandy**, помошник секретар на општината **Differdange**, **Paul Mersch**, комесар на полицијата во **Differdange**, **Leon Caurte**.

Бр. 150
9 октомври 1970 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ- ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врс основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за заслуги во развивањето и зацврстувањето на соработката и пријателските односи помеѓу оружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Великото Војводство Луксембург

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТ- НА СВЕЗДА

Michel Mayer, потполковник — командант на Армијата, **Pierre Donckel**, полковник — командант на жандармеријата;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕ- ЧЕВИ

Nicolas Echternach, потполковник, заменик командант на жандармеријата;

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ- РЕНА СВЕЗДА

Norbert Prussen, мајор, аѓутант на Нејзиното Кралско Височество на Великата војвотка Шарлота, **Germain Frantz**, мајор, аѓутант на Неговото Кралско Височество на Великиот војвода, **Jean Betz**, мајор, **Armand Boden**, мајор, **Marcel Halle**, мајор, **Andre Schmitz**, мајор, **Joseph Wagener**, мајор, командант на почесна стража, **Jean Pierre Wagner**, мајор, **Fernand Heisbourg**, мајор, командант на воениот округ Луксембург, **Rene Mulheims**, мајор, командант на воениот округ Esch s/Alzette;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Eugene Meunier, капетан, аѓутант на Неговото Кралско Височество на Великиот војвода, **Gaston Williere**, капетан, командант на артилерискиот вод, **Nicolas Ley**, капетан, командант на почесна придруж-

ба, Norbert Hoffmann, капетан, шеф на воена музика, Aloyse Harpes, капетан, командант на воениот округ, Dierkirch, на должноста во Луксембург, Joseph Van Dayck, капетан, Fernand Diederich, поручник од I ред, аташе на државната безбедност, Charles Bourg, поручник, Marcel Reiter, поручник;

за заслуги во извршувањето на поверените задачи што придонесуваат на пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Великото Војводство Луксембург

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Rene Weyrich, подофицер, Jean-Pierre Muller, подофицер, Rene Ries, главен комесар во државната безбедност, Michel Schmitz, главен комесар во државната безбедност, Jean-Pierre Bredemus, главен комесар во државната безбедност, Jean-Pierre Stoffel, главен комесар во државната безбедност, Nicolas Biwer, главен комесар во државната безбедност, Robert Hoffmann, комесар во државната безбедност, Back, подофицер, Jules Reinadr, подофицер, Jean-Pierre Schmitz, подофицер, Jean Bernard Thill, подофицер, Josef Hoffmann, подофицер, Charles Unsen, подофицер, Eugene Jans, подофицер, Emile Hoffmann, подофицер, Norbert Kreins, подофицер, Nicolas Entringer, подофицер, Fernand Cloos, подофицер, Jean Roger, Schmit, подофицер, Fernand Georges, подофицер, Nicolas Schartz, подофицер, Raymond Wagner, подофицер;

Roger Hartz, подофицер, Joseph Toussing, подофицер, Leon Schottert, подофицер, Edouard Fehlen, подофицер, Marcel Hansen, подофицер, Emile Krier, подофицер, Jean-Pierre Schroeder, подофицер, Leon Winckel, подофицер, Nicolas Donven, подофицер, Charles Fuhrmann, подофицер, Rene Gallion, подофицер, Jean-Pierre Schiwirtz, подофицер, Jean Welsch, подофицер, Henri Schammel, подофицер, Jean Peiffer, подофицер, Nicolas Calus, подофицер, Charles Biren, подофицер, Pierre Paul Scheid, подофицер, Marcel Damit, подофицер, Louis Closter, подофицер, Fernand Schock, подофицер, Leon Ury, подофицер, Emile Ries, подофицер;

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

Jean Stoffer, Pierre Loos, Jean Schartz, Emile Martin.

Бр. 151

9 октомври 1970 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликува за заслуги во развивањето и зацврстувањето на соработката и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Демократска и Народна Република Алжир

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Taieb Boulharouf, извонреден и ополномоштен амбасадор на Демократска и Народна Република Алжир во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Бр. 158

27 октомври 1970 година

Белград

Претседател на
Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликува за заслуги во развивањето и зацврстувањето на соработката и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Кралството Белгија

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Marcel Rijmenans, извонреден и ополномоштен амбасадор на Кралството Белгија во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Бр. 159

27 октомври 1970 година

Белград

Претседател на
Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СО Д Р Ж И Н А:

	Страна
558. Одлука за продолжување на важењето на Одлуката за задржување на цените на затеченото ниво за индустриските производи — — — — —	901
559. Упатство за измени и дополненија на Упатството за начинот на пресметувањето и издвојувањето на посебни сметки дел на приходот од придонесот од личниот доход од работен однос, од данокот на промет, од царината и од судските такси	901
560. Наредба за измена и дополнување на Наредбата за височината на посебната давачка при увозот на одделни земјоделски и прехранбени производи — — — — —	902
561. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за службата на брза медицинска помош на цивилните аеродроми	904
Исправка на Правилникот за измени и дополненија на Правилникот за квалитетот на алкохолните пијалоци, пивото, вештачките безалкохолни пијачки и шурупи, минералните води и сода-водата, мразот и оцетот — — — — —	905
Решенија — — — — —	905
Одликувања — — — — —	906
Меѓународни договори — — — — —	721